



HEINRICH BÖLL STIFTUNG
SARAJEVO
Bosnia and Herzegovina | Albania |
North Macedonia

зелена иднина ● ardhmëri e gjelbër
harialo avutnira ● yeşil gelecek
verde future ● zelena budućnost

greenfuture

www.greencivil.mk

зелени вредности
vlera të gjelbra
социјална правда
drejtësi sociale
антинационализам
antinacionalizëm

loading

ЕВРОПСКИ
ЗЕЛЕНИ ВРЕДНОСТИ
ЦИВИЛИЗАЦИСКИ

**почитување на човековото
достоинство и човековите права**

слобода

демократија

еднаквост

владеење на правото

социјална и еколошка правда

**трансформација на општеството
во корист на сите**

**економска, социјална и
еколошка благосостојба**

**негување на разновидноста
на природниот свет**

Ние можеме да ги промениме состојбите.

Имаме право да живееме во општество во кое институциите еднакво се грижат за сите граѓанки и граѓани, а не за интересите на центрите на моќта.

Имаме право на слободно, праведно и здраво општество. Имаме право да бараме и да учествуваме во грижата за зачувување на природниот свет и ресурсите.

Имаме право да бараме државата да се ориентира кон обновливи извори на енергија и создавање правни рамки за зелена економија и здрава животна средина.

Имаме право да бараме заштита од погубните последици од национализмот и екстремизмот.

ИМАМЕ ПРАВО

Ги повикуваме сите граѓанки и граѓани да ни се придружат во заложбите за зелени вредности, социјална правда и антинационализам.

Сиромаштијата, насилството, корупцијата, загадувањето, злоупотребите, екстремизмот, лошите политики и практики одат заедно. Ќе ги сопремене само со заедничка акција! ЦИВИЛ ги промовира зелените вредности, социјалната правда и антинационализмот како единствена одржлива алтернатива за општеството и државата.

Државата и општеството мораат да се определат за зелените вредности, според кои ќе се обезбеди долгорочна и одржлива иднина за сите.

Неолиберализмот, експлоатацијата и кршењето на работничките и социјалните права на граѓанките и граѓаните мора да престанат. Бараме општество во кое владее социјалната правда.

ЦИВИЛ се залага за деконструкција на националистичките наративи и решително дејствување против екстремизмот, преку владеење на правото, демократија и почитување на човековите права и слободи.

ЦИВИЛ го спроведува проектот во партнерство со Фондацијата Хајнрих Бел.

greenfuture

www.greencivil.mk

ВКЛУЧИ СЕ БИДИ ДЕЛ ОД ИДНИНАТА СЕГА

Секој може да биде дел од акцијата и да даде драгоцен придонес во заложбите за зелени вредности, во барањата за социјална правда и борбата против национализмот.

Информирајте нè за сите проблеми во вашата општина, размислете за решение. Заеднички и гласно ќе побараме одговор на прашањата и решение на проблемите. Нема повеќе време, ниту простор за изговори. Знаеме дека има решенија, бараме да се спроведат!



civil.mk



green.civil.mk



GreenCivil1

CIVIL MEDIA

ИСПРАТЕТЕ ВАШИ КОНТАКТИ, КРАТКИ БИОГРАФИИ
И ПРЕДЛОЗИ ЗА АКЦИЈА



civil@civil.org.mk



02/520 91 76 | 070 / 734 044